



СЛ

3682 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ

91001 - СКОПЈЕ, п. факс 51

ИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Среда, 19 февруари 1986
Скопје

Број 4

Год. XLII

Претплатата за 1986 година изнесува 3.800 динари. Овој број чини 50 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

31.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЦЕНСКО-УМЕТНИЧКАТА ДЕЈНОСТ

Се прогласува Законот за сценско-уметничката дејност,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 7 февруари 1986 година и на седницата на Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница на културата, одржана на 6 февруари 1986 година.

Бр. 08-427

7 февруари 1986 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Ванчо Апостолски, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
дипл. инж. Станко Младеновски, с. р.

ЗАКОН

ЗА СЦЕНСКО-УМЕТНИЧКАТА ДЕЈНОСТ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Сценско-уметничката дејност во смисла на овој закон е подготвување и јавно изведување на драмски, оперски, оперетски, балетски, куклени и други театарски дела, како и симфониски, вокално-инструментални, камерни, хорски и други музички дела, како и дела за ансамбли на народни песни и игри и танцови ансамбли (сценско-уметнички дела).

Член 2

Сценско-уметничката дејност придонесува за развој, ширење и афирмација на сценско-уметничката култура и за организирано задоволување на личните и заедничките потреби и интереси на работниците, работните луѓе и граѓаните.

Сценско-уметничката дејност е од посебен општествен интерес.

Општествената заедница обезбедува услови за развој и унапредување на сценско-уметничката дејност.

Член 3

Сценско-уметничката дејност од член 1 на овој закон ја остваруваат:

— организации на здружениот труд основани за гaa цел: театри, филхармонии, симфониски и други оркестри, хорови, ансамбли на народни песни и игри и танцови ансамбли (сценско-уметнички организации);

— други организации на здружениот труд коишто во посебно организирани делови вршат сценско-уметничка дејност (други организации) и

— самостојни сценски уметници.

Член 4

Уметничките и стручните работи во сценско-уметничката и во другата организација ги вршат сценски уметници и стручни сценски работници.

Сценски уметник во смисла на овој закон е: артист, режисер, драматург, аниматор на кукли, вокален и инструментален солист, оперски пејач, хорски пејач, диригент, оперски режисер, музичар во симфониски, камерен и танцов состав, музички продуцент, диригент на хор, репетитор, корепетитор, балетски играч, кореограф, играч, пејач и инструменталист во состав за народни песни и игри, сценограф и костимограф.

Стручен сценски работник во смисла на овој закон е: инспектор, суфлер, музички архивар, фотограф-копирант, технички цртач, документарист, декоратер, реkvизитер, ракувач на технички-сценски уреди за движење, осветлување и тон, ликовен изведувач, работник за дрводелско, браварско и тапетарско опремување, работник за кројачко-шивачко, чевларско и патичарско опремување, фризер, перикер, маскер, шминкер, гaрдeрoбep и работник за реализација на програма и пропаганда.

II. ОРГАНИЗАЦИЈА НА СЦЕНСКО-УМЕТНИЧКАТА ДЕЈНОСТ

Член 5

Согласност за општествената и економската оправданост за основање на сценско-уметничката организација, освен за организација основана од општествено-политичка заедница и самоуправни интересна заедница, дава Собранието на самоуправниот интересна заедница на културата на чие подрачје се наоѓа седиштето на организацијата.

Член 6

Сценско-уметничката и друга организација преку средствата за јавно информирање ги објавуваат:

- развојната уметничка програма;
- насоките на репертоарската политика и
- програмата за едногодишната дејност, три месеци пред почетокот на времето за кое се донесуваат.

Јавноста во работата на сценско-уметничката и на другата организација поблиску се уредува со статутот на организацијата.

Член 7

Сценско-уметничките и другите организации и работните заедници на самостојните сценски уметници (работни заедници) се должни да ја чуваат целокупната документација за сите подготвени и јавно изведени сценски-уметнички дела.

Условите и начинот на чувањето и користењето на документацијата од став 1 на овој член поблиску се уредуваат со статутот и друг самоуправен општ акт на сценско-уметничките и други организации, односно со самоуправниот спогодба за образување работна заедница.

Член 8

Во сценско-уметничката и во друга организација се образува уметнички совет како спручен орган.

Уметничкиот совет разгледува, предлага и дава мислења за прашања што се однесуваат особено на развојната уметничка програма, насоките на репертоарската политика, програмата за едногодишна дејност, начелата и критериумите за кадровската политика, изборот на сценски уметници за реализација на сценско-уметничките дела согласно со нивните уметнички квалитети, како и на други спручни прашања од значење за остварување на сценско-уметничката дејност во сценско-уметничката и друга организација.

Во работата на уметничкиот совет можат да учествуваат и сценски уметници, стручни сценски работници и други уметници коишто не се во работен однос во сценско-уметничката и во друга организација.

Делокругот и составот на уметничкиот совет поблиску се уредуваат со статутот на сценско-уметничката и друга организација.

Член 9

Заради заеднички развој и унапредување на сценско-уметничката дејност, усогласување на развојот на оваа дејност со општиот општествен развој, давање помош при утврдување на развојната политика и подготвувањето на плановите и програмите за работа, договарање околу самоуправното уредување на општествено-економските односи, како и заради разгледување и решавање на други прашања од заеднички интерес, сценско-уметничките организации, другите организации и работните заедници можат да се здружат во заедница на сценско-уметничката дејност на СР Македонија (заедница на сценско-уметничката дејност).

Организацијата, делокругот и начинот на работењето, составот на органите и управувањето со заедницата на сценско-уметничката дејност се уредуваат со самоуправни спогодба за здружување, статутот и други самоуправни општи акти на заедницата.

Член 10

Сценските уметници и стручните сценски работници можат да прифаќаат ангажмани во други сценско-уметнички организации, други организации и работни заедници врз основа на договор меѓу тие организации, односно работни заедници, или по претходна согласност на организациите, односно заедниците во кои то здружиле трудот.

Член 11

Сценските уметници и стручните сценски работници коишто како надворешни соработници се ангажирани во подготвувањето и јавното изведување на сценско-уметничко дело, како и авторите на делото имаат право да учествуваат во разгледувањето и одлучувањето за сите прашања во врска со делото додека е на репертоарот на сценско-уметничката и на друга организација.

III. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПОСЕБНИОТ ОПШТЕСТВЕН ИНТЕРЕС

Член 12

Посебниот општествен интерес во вршењето на сценско-уметничката дејност се обезбедува со учество на корисниците на услугите и другите заинтересирани организации и заедници, претставници на општината односно на Републиката, општествено-политичките организации, општествените организации и на здруженијата на граѓани (претставници на општествената заедница) во:

— донесувањето на статутот и склучувањето на самоуправната спогодба за здружување;

— донесувањето на развојната уметничка програма, насоките и репертоарската политика, програмата за едногодишна дејност и нивна реализација;

— донесувањето планови и заеднички програми за развој;

— определувањето на основните услови за стекнување на доходот, работењето и за основните намени за користење на средствата;

— усвојувањето на извештаите за остварување на програмите за работа;

— усвојувањето на финансискиот план и утврдувањето на завршната сметка;

— утврдувањето на начелата и критериумите за кадровската политика;

— утврдувањето услови и надомест за користење музички инструмент во приватна сопственост и

— именувањето и разрешувањето на работниот орган.

Член 13

Корисниците на услугите и другите заинтересирани организации и заедници, општествено-политичките и општествените организации и здруженијата на граѓаните, како и бројот на нивните претставници што учествуваат во одлучувањето по работите од член 12 на овој закон, се определуваат со статутот на сценско-уметничката организација.

Основачот и Собранието на општината на чие подрачје е основана организацијата именуваат по двајца претставници во сценско-уметничката организација што учествуваат во одлучувањето за работите од посебен општествен интерес.

Собранието на Социјалистичка Република Македонија именува претставници во организацијата од став 1 на овој член основана од Републиката што учествуваат во одлучувањето за работите од посебен општествен интерес.

Член 14

Одлука за работите од член 12 на овој закон се донесува со мнозинство гласови на делегатите на работниците определено со статутот на сценско-уметничката и друга организација и со мнозинство гласови на претставниците на општествената заедница.

Член 15

Собранието на општината дава согласност на одредбите на статутот, односно на самоуправната спогодба за здружување на сценско-уметничката организација што се однесуваат на работите од посебен општествен интерес и на учеството на претставниците на општествената заедница во одлучувањето за тие работи.

Согласност од став 1 на овој член за сценско-уметничка организација основана од Републиката дава Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 16

Работоводен орган на основна и друга организација на здружениот труд во сценско-уметничката дејност се именува и разрешува во согласност со Собранието на општината, односно со Собранието на Социјалистичка Република Македонија за организација основана од Републиката.

Конкурсна комисија за утврдување предлог за именување работоводен орган на организацијата од став 1 на овој член се состои од 8 членови од кои по два члена именуваат органот на управување на организацијата, основната организација на Синдикатот, Синдикатот на општествените дејности во општината односно во Републиката и Собранието на општината, односно Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

IV. НАДЗОР

Член 17

Надзор над законитоста на работата на сценско-уметничка организација основана од Републиката врши републичкиот орган на управата надлежен за работите на културата.

Член 18

Во вршењето надзор над законитоста на работата на организацијата од член 17 на овој закон, републичкиот орган на управата надлежен за работите на културата, има право и должност да го запре, делумно или во целост, од извршување, секое самоуправен општ акт на организацијата што е спротивен со законот, односно со самоуправниот општ акт со кој мора да биде во согласност.

Член 19

Ако републичкиот орган на управата надлежен за работите на културата запре од извршување самоуправен општ акт, односно одлука на работничкиот совет или на друг орган на организацијата од член 17 на овој закон, за која смета дека не е во согласност со Уставот односно дека е спротивна со законот, должен е во рок од осум дена од денот на донесувањето на решението за запирање, да поведе пред Уставниот суд постапка за оценување на уставноста, односно законитоста на запрениот акт.

Ако републичкиот орган на управата надлежен за работите на културата запре од извршување самоуправен општ акт, односно одлука на работничкиот совет или на друг орган на организацијата од член 17 на овој закон, за кој смета дека не е во согласност со друг самоуправен општ акт со кој морала да биде во согласност, должен е во рок од осум дена од денот на донесувањето на решението за запирање, да поведе пред Судот на здружениот труд постапка за оцена на согласноста.

Ако републичкиот орган на управата надлежен за работите на културата во роковите утврдени во став 1 и 2 од овој член не поведе постапка пред Уставниот суд односно пред Судот на здружениот труд, решението за запирање престанува да важи и самоуправниот општ акт што е запреен може да се применува.

V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 20

Со парична казна од 10.000 до 50.000 динари ќе се казни за прекршок сценско-уметничката и друга организација којашто нема да ги објави програмите и насоките од член 6 на овој закон во определениот рок.

Со парична казна од 3.000 до 10.000 динари ќе се казни за прекршокот од став 1 на овој член одговорното лице во сценско-уметничката и друга организација.

Член 21

Со парична казна од 10.000 до 50.000 динари ќе се казни за прекршок сценско-уметничката и друга организација, односно работната заедница којашто нема да ја чува документацијата од член 7 на овој закон.

Со парична казна од 3.000 до 10.000 динари ќе се казни за прекршокот од став 1 на овој член одговорното лице во сценско-уметничката и друга организација, односно овластеното лице во работната заедница.

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 22

Сценско-уметничките и другите организации се должни да ја усогласат својата организација и работа со одредбите на овој закон во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 23

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за сценско-уметничката дејност („Службен весник на СРМ“ број 41/73).

Член 24

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

32.

Врз основа на член 44 од Законот за избор на членови на делегациите и на делегати во собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“ број 41/81), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 7 февруари 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

I

Се разрешуваат претседателот, членовите и нивните заменици на Републичката изборна комисија, поради истек на времето за кое се именуваат:

- претседателот
Димитар Солев,
- заменикот
Тихомир Велковски,
- членовите:
Новак Марковски,
Васко Костојчиновски и
Томе Несторовски
- замениците:
Саит Саит,
Бранко Мушкарски,
Горги Стојков и
Илија Таневски.

II

За претседател, членови и нивни заменици на Републичката изборна комисија се именуваат:

- за претседател
Димитар Солев, претседател на Врховниот суд на Македонија,
- за негов заменик
Тихомир Велковски, судија на Врховниот суд на Македонија,
- за членови:
Новак Марковски, заменик на претседателот на Републичкиот комитет за законодавство и организација,
Киро Никовски, член на РК на ССРМ и
Софе Димитриевиќ, член на Сојузот на синдикатите на Македонија,
- за заменици:
Горги Стојков, стручно-политички работник во РК на ССРМ,
Бранко Мушкарски, стручно-политички работник во ССМ,
Елена Поповска, помошник на претседателот на Републичкиот комитет за законодавство и организација и
- заменик на секретарот на Републичката изборна комисија
Илија Таневски, советник во Претседателството на СРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-402/1
7 февруари 1986 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Станко Младеновски, с. р.

33.

Врз основа на точка 1 од Амандманот VII на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со член 376 став 1 алинеја 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 7 февруари 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СУДИЈА НА УСТАВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА

Се разрешува од функцијата судија на Уставниот суд на Македонија

д-р Ѓорѓи Цаца, поради исполнување условите за остварување право на лична пензија.

Разрешувањето се врши сметано од 1 март 1986 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-403/1
7 февруари 1986 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
дипл. инж. Станко Младеновски, с. р.

34.

Врз основа на член 178 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 7 февруари 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТНИК ВО СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се разрешува од должноста републички советник во Собранието на Социјалистичка Република Македонија

Вељо Тодосиовски, поради исполнување условите за остварување право на лична пензија.

Разрешувањето се врши со важност од 28 февруари 1986 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-401/1
7 февруари 1986 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
дипл. инж. Станко Младеновски, с. р.

35.

Врз основа на член 18 од Законот за изменување и дополнување за Законот за општествениот правобранител на самоуправањето („Службен весник на СРМ“ број 37/83), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 27 јануари 1986 година и на седницата на Општествено-политичкиот собор, одржана на 7 февруари 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ОПШТЕСТВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА САМОУПРАВУВАЊЕТО ЗА 1986 ГОДИНА

Се усвојува Програмата за работа на Републичкиот општествен правобранител на самоуправањето за 1986 година, што ја донесе Републичкиот општествен правобранител на самоуправањето по прибавено мислење на работната заедница.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-439/1
7 февруари 1986 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
дипл. инж. Станко Младеновски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р Павле Георгиевски, с. р.

36.

Врз основа на член 8 од Законот за наградата „Едвард Кардељ“ („Службен лист на СФРЈ“ број 25/81), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 7 февруари 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА НАГРАДАТА „ЕДВАРД „КАРДЕЉ“

Се разрешуваат членовите од СР Македонија на Одборот за наградата „Едвард Кардељ“ поради истек на времето за кое се избрани:

д-р Трајче Грујоски,
д-р Смиша Спасов и
м-р Јаков Лазароски.

За членови на Одборот за наградата „Едвард Кардељ“ се избираат:

д-р Александар Донеv, член на Претседателството на ССМ,

м-р Методи Петровски, член на Претседателството на ЦК на СКМ и

акад. д-р Јордан Поп-Јорданов, претседател на Македонската академија на науките и уметностите.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-404/1
7 февруари 1986 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
дипл. инж. Станко Младеновски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р Павле Георгиевски, с. р.

37.

Врз основа на член 9 од Законот за наградата „АВНОЈ“ („Службен лист на СФРЈ“ број 49/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 7 февруари 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА ОДБОРОТ ЗА НАГРАДАТА „АВНОЈ“

Се разрешуваат членовите и нивните заменици на Одборот за наградата „АВНОЈ“ поради истек на времето за кое се избрани:

- а) членовите:
Стојан Андов,
Александар Андреевски и
Азем Зулфиќари.
- б) заменици на членовите:
Благоја Сиљановски
Илија Цувалековски и
д-р Јаким Петровски.
- За членови и нивни заменици на Одборот за наградата „АВНОЈ“ се избрани:
Стојан Андов, потпретседател на Извршниот совет на Собранието на СРМ,
негов заменик:
Ванчо Здравев, генерален директор на „Интекс“,
Азем Зулфиќари, член на Претседателството на ЦК на СКМ,
негов заменик:
м-р Киро Поповски, заменик на претседателот на Републичкиот комитет за образование и наука и
Живко Василевски, секретар на РК на ССРМ
негов заменик:
Слободан Унковски, режисер.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-406/1
7 февруари 1986 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
дипл. инж. **Станко Младеновски**, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. **Илија Черепналковски**, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р **Павле Георгиевски**, с. р.

38.

Врз основа на член 57 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ број 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 7 февруари 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ СО ОШТЕТЕН ВИД „ДИМИТАР ВЛАХОВ“ — СКОПЈЕ

За членови на Конкурсната комисија за именување директор на Заводот за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид „Димитар Влахов“ — Скопје, се именуваат:
Димитар Велков, самостоен советник во Собранието на СРМ и

Боге Чадиновски, советник во Републичкиот комитет за здравство и социјална политика.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-407/1
7 февруари 1986 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
дипл. инж. **Станко Младеновски**, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. **Илија Черепналковски**, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р **Павле Георгиевски**, с. р.

39.

Врз основа на член 58 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на СРМ“ број 9/78 и 35/85), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 7 февруари 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА МЛАДИНЦИ СО ОШТЕТЕН СЛУХ „25 МАЈ“ — СКОПЈЕ

Се дава согласност на Одлуката за именување директор на Центарот за професионална рехабилитација на младинци со оштетен слух „25 Мај“ — Скопје, со која за директор е именуван
Горѓи Спасевски, советник за специјално образование во Републичкиот завод за унапредување на образованието и воспитувањето.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-408/1
7 февруари 1986 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
дипл. инж. **Станко Младеновски**, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. **Илија Черепналковски**, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р **Павле Георгиевски**, с. р.

40.

Врз основа на член 52 од Законот за Народната банка на Македонија („Службен весник на СРМ“ број 36/77), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 7 февруари 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА

Се разрешуваат членовите на Советот на Народната банка на Македонија, поради истек на времето за кое се именуваат:

Бранко Богоевски,
Никола Новевски,
Таки Маја,
инж. Даме Мелков,
Елези Меметрепат,
Томе Кралевски,
Ратко Чадиловски,
д-р Ванчо Серафимов,
Сивко Тасев,
Михајло Хаџистерџо и
Филип Негриевоки.

За членови на Советот на Народната банка на Македонија се именуваат:

Атанас Павлевски, директор на Работната заедница на Железара — Скопје за економски прашања,

Славе Христовски, помошник на генералниот директор на Рафинерија — Скопје по економско-финансиски прашања.

м-р Петар Василевски, советник во Работната заедница на Македонија-табак — Скопје,

д-р Катерина Чакмакова, вработена на Економскиот факултет — Скопје,

Славе Божиновски, помошник на ген. директор на „Тодор Циповски — Мердан“ — Тетово,

Ванчо Серафимов, директор на ЗИК „Кочанско Поле“ — Кочани,

д-р Благој Меновски, Економски институт — Скопје,

Мијалчо Наков, помошник на претседателот на Стопанска банка — Здружена банка — Скопје,

Ацо Спасовски, секретар на Собор за банкарство при Стопанската комора на Македонија,

д-р Атис Шаиновски, помошник на претседателот на Комитетот за економски односи со странство и

Китан Стојановски, помошник на секретарот на Републичкиот секретаријат за финансии.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-405/1
7 февруари 1986 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
дипл. инж. Станко Младеновски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р Павле Георгиевски, с. р.

41.

Врз основа на член 41 став 1 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на СРМ“ број 10/83), Собранието на СРМ, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 7 февруари 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ СО ПРОГРАМАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО СР МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА

Собранието на Социјалистичка Република Македонија е согласно со Програмата за опроведување на задолжителните видови на здравствена заштита на населението во СР Македонија за периодот од 1986 до 1990 година, што ја донесе Собранието на Републиката

публиката самоуправни интересна заедница за здравствена заштита на седницата одржана на 27 декември 1985 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-428
7 февруари 1986 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

42.

Врз основа на член 28 од Законот за избор на членови на делегации и делегати на собранијата на општествено-политичките заедници и самоуправните интересни заедници, претседателот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија на 14 февруари 1986 година го донесува следното

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИ ВО СОБОРИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I

Се распишуваат избори за делегати во Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

II

Изборите за делегати во Соборот на здружениот труд ќе се одржат на 7 и 8 април 1986 година.

III

Изборите за делегати во Соборот на општините ќе се одржат на 14 април 1986 година.

IV

Изјаснувањето за изборот на делегатите во Општествено-политичкиот собор ќе се изврши на 14 април 1986 година.

V

Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а пропишаните рокови за изборните дејствија почнуваат да течаат од 26 февруари 1986 година.

Бр. 08-429
14 февруари 1986 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
дипл. инж. Станко Младеновски, с. р.

43.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од Законот за помилување, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 28 јануари 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Од натамошно извршување на изречената казна затвор се ослободуваат осудените лица:

1. Мурсел Јонуз Шанип, од Скопје,
2. Арифџи Решад Асани, од Гостивар,
3. Миленковски Петруш Миодраг, од Крива Паланка,
4. Вуксан Никола Анте, од Скопје,
5. Атанасов Трајан Томе, од Струмица,
6. Стоиловски Јордан Киро, од с. Каменица,

7. Ѓорѓиевски Раде Мирко, од Кратово,
8. Мустафа Ибраим Кемал, од Скопје,
9. Бајдески Јован Дончо, од Кичево.

II

Извршувањето на изречената казна затвор им се услови на 1 година на осудените лица:

1. Стоименов Фиданчо Филип од с. Цера, во траење од 1 месец,
2. Попоски Душан Драгољуб од с. Вевчани, во траење од 2 месеца,
3. Попоски Душан Дончо од Битола, во траење од 2 месеца,
4. Лазаров Коце Илија од Кочани, во траење од 2 месеца,
5. Ацев Коце Манојло од с. Чифлик, во траење од 2 месеца,
6. Истрепф Барија Весели, од с. Поум, во траење од 2 месеца,
7. Димовски Арсо Цветан од Скопје, во траење од 6 месеци,
8. Димовски Арсо Живко од Скопје, во траење од 3 месеци,
9. Ивановски Павле Владимир од с. Братиндол, во траење од 3 месеци,
10. Стојаноски Трајан Ицо од Битола, во траење од 3 месеци,
11. Костадинов Глигор Стојан од Кочани, во траење од 3 месеци,
12. Хани Сулејман Рами од с. Велешта, во траење од 3 месеци,
13. Демишков Александар Филе од с. Облешчево, во траење од 3 месеци,
14. Димовски Александар Драги од с. Таор, во траење од 3 месеци,
15. Ангелеска Димче Кате од Прилеп, во траење од 4 месеци,
16. Садикоски Нурија Ибраим од с. Црниште, во траење од 4 месеци,
17. Стоевски Смиле Грозде од Крива Паланка, во траење од 4 месеци,
18. Тодоровски Драган Марјан од Куманово, во траење од 4 месеци,
19. Калациски Јован Стојан од Скопје, во траење од 5 месеци.

III

Извршувањето на изречената казна затвор му се услови на 2 години на осуденото лице:

1. Тодоров Тодор Александар од Струмица, во траење од 1 година.

IV

Извршувањето на изречената казна му се услови на 3 години на осуденото лице:

1. Незирски Сабрије Енвер од с. Белчишта, во траење од 2 години.

V

Извршувањето на паричната казна и се услови за 1 година на осудената:

1. Стоименова Тодосие Ленка од с. Цера во износ од 4.000,00 динари.

VI

Делумно се ослободуваат од натамошно извршување на изречената казна затвор осудените лица:

1. Спасовски Атанас Трајче од с. Драчево, во траење од 6 месеци,
2. Сланај Мио Стјепан од Вировитица, во траење од 1 година,
3. Трајковски Алексо Деопот од с. Текија, во траење од 1 година,
4. Трајаноски Павле Љупчо од Охрид, во траење од 5 месеци.

VII

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-38

28 јануари 1986 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Ванчо Апостолски, с. р.

44.

Врз основа на член 32 став 2 од Законот за езерска пловидба („Службен весник на СРМ“ број 8/80, 26/80 и 5/82), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПРЕГЛЕДИ ЗАРАДИ УТВРДУВАЊЕ СПОСОБНОСТ ЗА ПЛОВИДБА НА ЧАМЦИТЕ И ПЛОВНИТЕ ИНСТАЛАЦИИ

Член 1

За вршење на прегледи заради утврдување способноста за пловидба на чамците и пловните инсталации се плаќа надоместок и тоа:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. за чамци без сопствен погон | 800,00 динари |
| 2. за чамци со сопствен погон — со вонбродски мотор | 1.500,00 динари |
| 3. за чамци со сопствен погон — со вграден мотор | 3.000,00 динари |
| 4. за пловни инсталации | 3.500,00 динари |

Член 2

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за висината на надоместокот за вршење на прегледи заради утврдување способноста за пловидба на чамците и пловните инсталации („Службен весник на СРМ“ бр. 31/82).

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-194/1

6 февруари 1986 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

45.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ

Се разрешува од должноста советник на претседателот на Републичкиот комитет за меѓународни односи Ѓорѓи Илиевски на 31. XII. 1985 година, поради исполнување на условите за пензија, кога му престанува работниот однос.

Бр. 17-49/1

28 декември 1985 година

Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Стојан Андов, с. р.

46.

Врз основа на член 178 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА РЕПУБЛИЧКИ
СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРА-
НИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

Се разрешува од должноста републички советник во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија Иван Тошевски, поради заминување на друга должност, заклучно со 31 декември 1985 година.

Бр. 17-2200/1
26 декември 1985 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

47.

Врз основа на член 171 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН РЕПУБЛИЧКИ ПАЗАРИ-
ШЕН ИНСПЕКТОР

За главен републички пазарисен инспектор се именува Лазар Кујунџиев, досегашен републички пазарисен инспектор во Републичкиот пазарисен инспекторат.

Бр. 17-1468/1-85
16 јануари 1986 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

48.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈО-
ДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

За помошник на претседателот на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство се назначува инж. Ѓорѓи Коневски, досегашен уредник на Стопанска редакција во Телевизија Скопје.

Бр. 17-1656/2-85
16 јануари 1986 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

49.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛ-
СТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

За советник на претседателот на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство

се назначува инж. Ристо Танасковски, досегашен советник во Работната заедница во Комитетот.

Бр. 17-1656/3-85
16 јануари 1986 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

50.

Врз основа на член 173 став 3 и член 162 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШНИК
НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИ-
ТЕТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА И ЗА ИМЕНУВА-
ЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИ-
ЈА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА

I. Се разрешува од должноста помошник на претседателот на Републичкиот комитет за образование и наука Томислав Димовски.

II. За претседател на Републичката комисија за физичка култура во Републичкиот комитет за образование и наука се именува Томислав Димовски, досегашен помошник на претседателот на Комитетот.

Бр. 17-2027/2-85
16 јануари 1986 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

51.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК
НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИ-
ТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА, ИНДУСТРИЈА И
ГРАДЕЖНИШТВО

Се разрешува од должноста советник на претседателот на Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и градежништво Сотир Попјанев, поради заминување на друга должност, сметано од 16 декември 1985 година.

Бр. 17-2092/2-85
16 јануари 1986 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

52.

Врз основа на член 7 став 3 од Законот за филмот („Службен весник на СРМ“ бр. 44/75), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО ЗАВО-
ДОТ ЗА КУЛТУРНО-ПРОСВЕТЕН И НАСТАВЕН
ФИЛМ — СКОПЈЕ

1. Се разрешуваат сегашните претставници на општествената заедница во Заводот за културно-просветен и наставен филм во Скопје, поради истек на

времето за кое се именувани: Милка Божикова, Благоја Димовски, Таше Стојановски.

2. За претставници на општествената заедница во Заводот за културно-просветен и наставен филм во Скопје се именуваат:

1. Љупчо Бундалевски, помошник на секретарот на Републичката заедница на насоченото образование,

2. Јово Лазановски, советник во Републичкиот завод за унапредување на образованието и воспитувањето,

3. Мартин Панчевски, раководител на Сектор во Кињотеката на СР Македонија

Бр. 17-117/1
16 јануари 1986 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗДРУЖЕНА СИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА НА ГРАД СКОПЈЕ

54.

Врз основа на член 34 од Законот за физичката култура и самоуправните интересни заедници на физичката култура („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), член 37 од Статутот на Собранието на Здружената СИЗ на физичката култура на град Скопје, член 5 од Самоуправната спогодба за меѓусебните односи во планирањето, остварувањето и развојот во областа на физичката култура што претставува посебен и заеднички интерес на општините и градот Скопје, член 6 од Самоуправната спогодба за здружување на средства во Републичката СИЗ на физичката култура, Собранијата на самоуправните интересни заедници на физичката култура на општините: Гази Баба, Карпош, Кисела Вода, Центар и Чаир — Скопје и Собранието на Здружената СИЗ на физичката култура на град Скопје, на седницата одржана на 31 јануари 1986 година, согласно Програмата за остварување и развој на дејностите во областа на физичката култура за 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА НА ОПШТИНИТЕ И ГРАДОТ И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ВО РЕПУБЛИЧКАТА СИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА ЗА 1986 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на средствата од доходот и од личните доходи од работен однос заради обезбедување на средства во Здружената СИЗ на физичката култура на град Скопје и во Републичката СИЗ на физичката култура за 1986 година.

Член 2

Приходите на општинските самоуправни интересни заедници на физичката култура, Здружената СИЗ на физичката култура и Републичката СИЗ на физичката култура ќе се остваруваат од следните извори:

- од доходот од стопанство — 0,15%;
- од личен доход од работен однос — 0,30%;
- од личен доход од земјоделска дејност — 0,075%;
- од личен доход од самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност — 0,50%.

Вкупниот износ на средствата што општинските СИЗ и Здружената СИЗ на физичката култура ќе ги остварат од придонесите од претходниот став ќе изнесува 292.525.000 динари.

Член 3

Од остварените приходи по извори Здружената СИЗ на физичката култура на град Скопје во Републичката СИЗ на физичката култура ќе здружува:

- од доходот од стопанство — 24,69%;
- од личен доход од работен однос — 19,26%.

Вкупниот износ што ќе се здружи во Републичката СИЗ од претходниот став од овој член не може да изнесува повеќе од 65.770.000 динари.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“ односно во „Службен гласник на град Скопје“, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

Бр. 03-23/2
31 јануари 1986 година
Скопје

Претседател,
Славе Паталовски, с. р.

ЗДРУЖЕНА СИЗ НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ

55.

Врз основа на член 14 од Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), член 132 од Статутот на СИЗ на културата на општината Карпош, член 3 од Самоуправната спогодба за утврдување висината на средствата за финансирање на заедничките потреби преку самоуправните интересни заедници во град Скопје во 1986 година и согласно Програмата за остварување и развој на културните дејности на подрачјето на општината Карпош, Собранието на Самоуправната интересна заедница на културата на општината Карпош, на XXI-та седница, одржана на 23 јануари 1986 година, на предлог на Извршниот одбор, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА КАРПОШ И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ВО ЗСИЗ НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 1986 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на средствата од доходот и од личните доходи од работен однос заради обезбедување приходи на Самоуправната интересна заедница на културата на општината Карпош и за здружување на средства во Здружената СИЗ на културата на град Скопје за 1986 година.

Член 2

Приходите на СИЗ на културата на општината Карпош ќе се остваруваат од следните извори:

- од доходот на ОЗТ — 1,20%;
- од личен доход од работен однос — 1,40%;
- од личен доход од земјоделска дејност — 0,35%;
- од личен доход од самостојно вршење стопанска и нестопанска дејност — 2,50%.

Вкупниот износ на средствата што СИЗ на културата на општината Карпош ќе ги оствари со применување на придонесите од претходниот став ќе изнесува 288.100.000 динари.

Член 3

Од остварените приходи по извори утврдени во член 2 од оваа одлука, СИЗ на културата на општината Карпош во Здружената СИЗ на културата на град Скопје ќе здружи:

— 84,11% од остварените приходи од доходот на ОЗТ, или 157.594.000 динари и

— 82,60% од остварените приходи од личен доход од работен однос или 80.452.000 динари.

Вкупниот износ на средствата што ќе се здружат во Здружената СИЗ на културата на град Скопје со применувањето на процентите и износите од претходниот став на овој член не може да изнесува повеќе од 238.046.000 динари.

Здружувањето на средствата ќе се врши на начин и според обрасците утврдени со Упатството за начинот на пресметување и плаќање на данокот на доход на ОЗТ.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, односно „Службен гласник на град Скопје“, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

Бр. 03-9/1
23 јануари 1986 година
Скопје

Претседател,
Вера Атанасоска, с. р.

56.

Врз основа на член 14 од Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), член 132 од Статутот на СИЗ на културата на општината Чаир, член 3 од Самоуправната спогодба за утврдување висината на средствата за финансирање на заедничките потреби преку самоуправните интересни заедници во град Скопје во 1986 година и согласно Програмата за остварување и развој на културните дејности на подрачјето на општината Чаир, Собранието на Самоуправната интересна заедница на културата на општината Чаир, на својата XXI-та седница, одржана на 24 јануари 1986 година, на предлог на Извршниот одбор, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ЧАИР И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ВО ЗСИЗ НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 1986 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на средствата од доходот и од личните доходи од работен однос заради обезбедување приходи на Самоуправната интересна заедница на културата на општината Чаир и за здружување на средства во Здружената СИЗ на културата на град Скопје за 1986 година.

Член 2

Приходите на СИЗ на културата на општината Чаир ќе се остваруваат од следните извори:

- од доходот на ОЗТ — 1,20%;
- од личен доход од работен однос — 1,40%;
- од личен доход од земјоделска дејност — 0,35%;
- од личен доход од самостојно вршење стопанска и нестопанска дејност — 2,50%.

Вкупниот износ на средствата што СИЗ на културата на општината Чаир ќе ги оствари со применување на придонесите од претходниот став ќе изнесува 83.000.000 динари.

Член 3

Од остварените приходи по извори утврдени во член 2 од оваа одлука, СИЗ на културата на општината Чаир во Здружената СИЗ на културата на град Скопје ќе здружи:

— 60,90% од остварените приходи од доходот на ОЗТ, или 37.277.000 динари и

— 59,30% од остварените приходи од личен доход од работен однос, или 11.919.000 динари.

Вкупниот износ на средствата што ќе се здружат во Здружената СИЗ на културата на град Скопје со применувањето на придонесите и износите од претходниот став на овој член не може да изнесува повеќе од 49.196.000 динари.

Здружувањето на средствата ќе се врши на начин и според обрасците утврдени со Упатството за начинот на пресметување и плаќање на данокот на доход на ОЗТ.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, односно „Службен гласник на град Скопје“, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

Бр. 03-6/1
24 јануари 1986 година
Скопје

Претседател,
Миле Геговски, с. р.

57.

Врз основа на член 14 од Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), член 132 од Статутот на СИЗ на културата на општината Гази Баба, член 3 од Самоуправната спогодба за утврдување висината на средствата за финансирање на заедничките потреби преку самоуправните интересни заедници во град Скопје во 1986 година и согласно Програмата за остварување и развој на културните дејности на подрачјето на општината Гази Баба, Собранието на Самоуправната интересна заедница на културата на општината Гази Баба, на XXI-та седница, одржана на 23 јануари 1986 година, на предлог на Извршниот одбор, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ГАЗИ БАБА И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ЗСИЗ НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 1986 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на средствата од доходот и од личните доходи од работен однос заради обезбедување приходи на Самоуправната интересна заедница на културата на општината Гази Баба и за здружување на средства во Здружената СИЗ на културата на град Скопје за 1986 година.

Член 2

Приходите на СИЗ на културата на општината Гази Баба ќе се остваруваат од следните извори:

- од доходот на ОЗТ — 1,20%;
- од личен доход од работен однос — 1,40%;
- од личен доход од земјоделска дејност — 0,35%;
- од личен доход од самостојно вршење стопанска и нестопанска дејност — 2,50%.

Вкупниот износ на средствата што СИЗ на културата на општината Гази Баба ќе ги оствари со применувањето на придонесите од претходниот став ќе изнесува 408.400.000 динари.

Член 3

Од остварените приходи по извори утврдени во член 2 од оваа одлука, СИЗ на културата на општи-

ната Гази Баба во Здружената СИЗ на културата на град Скопје ќе здружи:

— 91,33% од остварените приходи од доходот на ОЗТ, или 330.563.000 динари, и

— 90,53% од остварените приходи од личен доход од работен однос или 39.700.000 динари.

Вкупниот износ на средствата што ќе се здружат во Здружената СИЗ на културата на град Скопје со применувањето на процентите и износите од претходниот став на овој член не може да изнесува повеќе од 370.263.000 динари.

Здружувањето на средствата ќе се врши на начин и според обрасците утврдени со Упатството за начинот на пресметувањето и плаќањето на данокот на доход на ОЗТ.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, односно „Службен гласник на град Скопје“, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

Бр. 03-6/1
23 јануари 1986 година
Скопје

Претседател,
Бранко Цветков, с. р.

58.

Врз основа на член 14 од Законот за самоуправниите интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), член 132 од Статутот на СИЗ на културата на општината Кисела Вода, член 3 од Самоуправната спогодба за утврдување висината на средствата за финансирање на заедничките потреби преку самоуправните интересни заедници во град Скопје во 1986 година и согласно Програмата за остварување и развој на културните дејности на подрачјето на општината Кисела Вода, Собранието на Самоуправната интересна заедница на културата на општината Кисела Вода на XXI-та седница, одржана на 3 февруари 1986 година, на предлог на Извршниот одбор, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА КИСЕЛА ВОДА И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА ЗСИЗ НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 1986 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на средствата од доходот и од личните доходи од работен однос заради обезбедување приходи на Самоуправната интересна заедница на културата на општината Кисела Вода и за здружување на средства во Здружената СИЗ на културата на град Скопје за 1986 година.

Член 2

Приходите на СИЗ на културата на општината Кисела Вода ќе се остваруваат од следните извори:

— од доходот на ОЗТ — 1,20%;
— од личен доход од работен однос — 1,40%;
— од личен доход од земјоделска дејност — 0,35%;

— од личен доход од самостојно вршење стопанска и нестопанска дејност — 2,50%.

Вкупниот износ на средствата што СИЗ на културата на општината Кисела Вода ќе ги оствари со применување на придонесите од претходниот став ќе изнесува 321.296.000 динари.

Член 3

Од остварените приходи по извори утврдени во член 2 од оваа одлука, СИЗ на културата на општи-

ната Кисела Вода во Здружената СИЗ на културата на град Скопје ќе здружи:

— 88,74% од остварените приходи од доходот на ОЗТ, или 259.303.000 динари и

— 87,80% од остварените приходи од личен доход од работен однос или 22.916.000 динари.

Вкупниот износ на средствата што ќе се здружат во Здружената СИЗ на културата на град Скопје со применувањето на процентите и износите од претходниот став на овој член не може да изнесува повеќе од 282.219.000 динари.

Здружувањето на средствата ќе се врши на начин и според обрасците утврдени со Упатството за начинот на пресметување и плаќање на данокот на доходот на ОЗТ.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, односно „Службен гласник на град Скопје“, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

Бр. 03-4/1
3 февруари 1986 година
Скопје

Претседател,
Кирил Тодевски, с. р.

59.

Врз основа на член 14 од Законот за самоуправниите интересни заедници на културата (Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), член 132 од Статутот на СИЗ на културата на општината Центар, член 3 од Самоуправната спогодба за утврдување висината на средствата за финансирање на заедничките потреби преку самоуправните интересни заедници на град Скопје во 1986 година и согласно Програмата за остварување и развој на културните дејности на подрачјето на општината Центар, Собранието на Самоуправната интересна заедница на културата на општината Центар, на XXI-та седница, одржана на 3 февруари 1986 година, на предлог на Извршниот одбор, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ЦЕНТАР И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА ЗСИЗ НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 1986 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на средствата од доходот и од личните доходи од работен однос заради обезбедување приходи на Самоуправната интересна заедница на културата на општината Центар и за здружување на средства во Здружената СИЗ на културата на град Скопје за 1986 година.

Член 2

Приходи на СИЗ на културата на општината Центар ќе се остваруваат од следните извори:

— од доходот на ОЗТ — 1,20%;
— од личен доход од работен однос — 1,40%;
— од личен доход од земјоделска дејност — 0,35%;

— од личен доход од самостојно вршење стопанска и нестопанска дејност — 2,50%.

Вкупниот износ на средствата што СИЗ на културата на општината Центар ќе ги оствари со применување на придонесите од претходниот став ќе изнесува 897.700.000 динари.

Член 3

Од остварените приходи по извори утврдени во член 2 од оваа одлука, СИЗ на културата на општината Центар во Здружената СИЗ на културата на град Скопје ќе здружи:

— 94,67% од остварените приходи од доходот на ОЗТ, или 565.510.000 динари и

— 93,00% од остварените приходи од личен доход од работен однос или 269.282.000 динари.

Вкупниот износ на средствата што ќе се здружат во Здружената СИЗ на културата на град Скопје со применувањето на процентите и износите од претходниот став на овој член не може да изнесува повеќе од 834.792.000 динари.

Здружувањето на средствата ќе се врши на начин и според образците утврдени со Упатството за начинот на пресметување и плаќање на данокот на доход на ОЗТ.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, односно „Службен гласник на град Скопје“, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

Бр. 03-5/1

3 февруари 1986 година
Скопје

Претседател,
Милица Стошиќ, с. р.

ЗДРУЖЕНА СИЗ ЗА ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ГРАД СКОПЈЕ

60.

Врз основа на член 11, а согласно член 55 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за воспитание и образование на општината Гази Баба, Собранието на Самоуправната интересна заедница за воспитание и образование на град Скопје, на XXII седница, одржана на 25 декември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ОСНОВНОТО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ГАЗИ БАБА ВО 1986 ГОДИНА

Член 1

Стапките на придонесите од личен доход на работниците за задоволување на потребите и интересите во областа на основното воспитание и образование од подрачјето на општината Гази Баба во 1986 година изнесуваат:

- придонес од личен доход од работен однос — 4,50%;
- придонес од личен доход од земјоделска дејност — 0,40%;
- придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност — 6,00%;
- придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност — 6,00%.

Член 2

Организациите на здружениот труд од основното, средното и наоченото образование и од социјалната заштита ќе уплатуваат 50% од утврдената основица во член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука или 2,25%.

Организациите на здружениот труд од високото образование, општествената заштита на децата, организациите што вршат дејност и заштита на културните блага и од областа на сценско-музичките дејности уплатуваат 70% од утврдената основица во член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука или 3,15%.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и „Службен гласник на град Скопје“.

Бр. 08-86

31 декември 1985 година
Скопје

Претседател,
Живко Марковски, с. р.

61.

Врз основа на член 11, а согласно член 55 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за воспитание и образование на општината Карпош, Собранието на Самоуправната интересна заедница за воспитание и образование на општината Карпош, на XXII седница, одржана на 24 декември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ОСНОВНОТО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА КАРПОШ ВО 1986 ГОДИНА

Член 1

Стапките на придонесите од личен доход на работниците за задоволување на потребите и интересите во областа на основното воспитание и образование од подрачјето на општината Карпош во 1986 година изнесуваат:

- придонес од личен доход од работен однос — 4,50%;
- придонес од личен доход од земјоделска дејност — 0,40%;
- придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност — 6,00%;
- придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност — 6,00%.

Член 2

Организациите на здружениот труд од основното, средното и наоченото образование и од социјалната заштита ќе уплатуваат 50% од утврдената основица во член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука или 2,25%.

Организациите на здружениот труд од високото образование, општествената заштита на децата, организациите што вршат дејност и заштита на културните блага и од областа на сценско-музичките дејности уплатуваат 70% од утврдената основица во член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука или 3,15%.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и „Службен гласник на град Скопје“.

Бр. 08-92

31 декември 1985 година
Скопје

Претседавач,
Стамен Поп-Арсов, с. р.

62.

Врз основа на член 11, а согласно член 55 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за воспитание и образование на општината Кисела Вода, Собранието на Самоуправната интересна заедница за воспитание и образование на општината Кисела Вода, на XXII седница, одржана на 23 декември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ОСНОВНОТО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА КИСЕЛА ВОДА ВО 1986 ГОДИНА

Член 1

Стапките на придонесите од личен доход на работниците за задоволување на потребите и интересите во областа на основното воспитание и образование од подрачјето на општината Кисела Вода во 1986 година изнесуваат:

- придонес од личен доход од работен однос — 4,50%;
- придонес од личен доход од земјоделски дејности — 0,40%;
- придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност — 6,00%;
- придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност — 6,00%.

Член 2

Организациите на здружениот труд од основното, средното и насоченото образование и од социјалната заштита ќе уплатуваат 50% од утврдената основица во член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука или 2,25%.

Организациите на здружениот труд од високото образование, општествената заштита на децата, организациите што вршат дејност и заштита на културните блага и од областа на сценско-музичките дејности уплатуваат 70% од утврдената основица во член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука или 3,15%.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и „Службен гласник на град Скопје“.

Бр. 08-99
24 декември 1985 година
Скопје

Претседател,
Љиљана Улчар, с. р.

63.

Врз основа на член 11 а согласно член 54 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за воспитание и образование на општината Центар, Собранието на Самоуправната интересна заедница за воспитание и образование на општината Центар, на XXIV седница, одржана на 24 декември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ОСНОВНОТО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ЦЕНТАР ВО 1986 ГОДИНА

Член 1

Стапките на придонесите од личен доход на работниците за задоволување на потребите и интересите во областа на основното воспитание и образование од подрачјето на општината Центар во 1986 година, изнесуваат:

- придонес од личен доход од работен однос — 4,50%;
- придонес од личен доход од земјоделски дејности — 0,40%;
- придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност — 6,00%;
- придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност — 6,00%.

Член 2

Организациите на здружениот труд од основното, средното и насоченото образование и од социјалната заштита ќе уплатуваат 50% од утврдената основица во член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука или 2,25%.

Организациите на здружениот труд од високото образование, општествената заштита на децата, организациите што вршат дејност и заштита на културните блага и од областа на сценско-музичките дејности уплатуваат 70% од утврдената основица во член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука или 3,15%.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и „Службен гласник на град Скопје“.

Бр. 08-89
31 декември 1985 година
Скопје

Претседател,
Марија Стојчевска, с. р.

64.

Врз основа на член 11, а согласно член 55 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за воспитание и образование на општината Чаир, Собранието на Самоуправната интересна заедница за воспитание и образование на општината Чаир, на XXII седница, одржана на 25 декември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ОСНОВНОТО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ЧАИР ВО 1986 ГОДИНА

Член 1

Стапките на придонесите од личен доход на работниците за задоволување на потребите и интересите во областа на основното воспитание и образование од подрачјето на општината Чаир во 1986 година изнесуваат:

- придонес од личен доход од работен однос — 4,50%;
- придонес од личен доход од земјоделски дејности — 0,40%;
- придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност — 6,00%;
- придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност — 6,00%.

Член 2

Организациите на здружениот труд од основното, средното и насоченото образование и од социјалната заштита ќе уплатуваат 50% од утврдената основица во член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука или 2,25%.

Организациите на здружениот труд од високото образование, општествената заштита на децата, организациите што вршат дејност и заштита на културните блага и од областа на сценско-музичките дејности уплатуваат 70% од утврдената основица во член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука или 3,15%.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и „Службен гласник на град Скопје“.

Бр. 08-82
30 декември 1985 година
Скопје

Претседавач,
Мирка Пандова, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА МАКЕДОНИЈА

65.

Врз основа на член 28-а и 28-б од Законот за електростопанство („Службен весник на СРМ“ бр. 10/78, 42/82 и 29/83) и член 50 од Статутот на СИЗ за енергетика на Македонија, Собранието на СИЗ за енергетика на Македонија, на 24 седница, одржана на 17 јануари 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО

Член 1

Во Одлуката за утврдување висината на придонесот за електростопанство, ССИЗЕ бр. 215/IX/7 од

24. XI. 1983 година („Службен весник на СРМ“ бр. 35/83), член 4 се менува и гласи:

„Придонесот од доходот се плаќа по стапка од 2,30%“.

Член 2

Оваа Одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Член 3.

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

ССИЗЕМ бр. 6/24/6
17 јануари 1986 година
Скопје

Претседател,
дипл. маш. инж. Стојан Пецаков, с. р.

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ СООБРАЌАЈ

66.

Врз основа на член 63 став 1 точка 2 од Законот за железниците („Службен весник на СРМ“ бр. 46/78) и член 10 став 1 точка 2 од Самоуправната спогодба за здружување во Републичка самоуправни интересна заедница за железнички сообраќај, Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за железнички сообраќај, во согласност со собранијата на општинските самоуправни интересни заедници за железнички сообраќај со седишта во Скопје, Титов Велес, Штип, Гостивар, Прилеп, Битола и Куманово, а со цел обезбедување на потребни средства за финансирање на дел од трошоците на репродукцијата и за нормални услови на стопанисување во железничкиот сообраќај, на седницата одржана на 27 декември 1985 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ ПРИДОНЕС ОД ДОХОДОТ И ВИСИНА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ СООБРАЌАЈ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЛ ОД ТРОШОЦИТЕ НА РЕПРОДУКЦИЈАТА И ЗА НОРМАЛНИ УСЛОВИ НА СТОПАНИСУВАЊЕ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ

Член 1

Во Одлуката за воведување придонес од доходот и висина на стапката на придонесот на Републичката самоуправни интересна заедница за железнички сообраќај за финансирање на дел од трошоците на репродукцијата и за нормални услови на стопанисување во железничкиот сообраќај („Службен весник на СРМ“ бр. 43/81 и 32/82), во член 2 ред петти стапката од „0,80“ се заменува со стапката „1,20“.

Член 2

Во член 3 ред петти по бројот „42/80“ се брише зборот „и“ и на негово место се става заширка, а по бројот „38/81“ пред заградата се додаваат броевите „22/85 и 42/85“.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

Бр. 3975
27 декември 1985 година
Скопје

Претседател,
Инајет Даути, с. р.

67.

Врз основа на член 28 и 11 од Законот за избор на членови на делегациите и на делегатите во собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“ бр. 41/81) и член 11, 12 и 13 од Привремената статутарна одлука за организација и работење на Републичката самоуправни интересна заедница за железнички сообраќај на СРМ, донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ СООБРАЌАЈ НА СРМ

I

Се распишуваат избори за делегати во Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за железнички сообраќај на СРМ за мандатен период од 4 години.

II

Изборите за делегати во Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за железнички сообраќај на СРМ да се одржат до 15 април 1986 година.

III

За Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за железнички сообраќај на СРМ делегати избираат:

1. Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за железнички сообраќај за подрачјето на општините: Центар, Карпош, Кисела Вода, Чаир и Гази Баба во Скопје — 6 делегати;

2. Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за железнички сообраќај за подрачјето на општините: Тетово, Гостивар, Кичево, Македонски Брод, Дебар, Струга и Охрид, со седиште во Гостивар — 8 делегати;

3. Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за железнички сообраќај за подрачјето на општините: Битола, Демир Хисар и Ресен, со седиште во Битола — 4 делегати;

4. Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за железнички сообраќај за подрачјето на општините: Титов Велес, Неготино, Кавадарци, Гевгелија, Струмица и Валандово, со седиште во Титов Велес — 7 делегати;

5. Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за железнички сообраќај за подрачјето на општините: Прилеп и Крушево, со седиште во Прилеп — 3 делегати;

6. Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за железнички сообраќај за подрачјето на општините: Штип, Кочани, Свети Николе, Винаница, Берово, Делчево, Радовиш и Пробиштип, со седиште во Штип — 9 делегати и

7. Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за железнички сообраќај за подрачјето на општините: Куманово, Крива Паланка и Кратово, со седиште во Куманово — 4 делегати.

IV

Конституирањето на Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за железнички сообраќај на СРМ да се одржи до 25 април 1986 година.

V

Решението да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 330
29 јануари 1986 година
Скопје

Претседател,
Инајет Даути, с. р.

РЕПУБЛИЧКА СИЗ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

68.

Врз основа на член 28 од Законот за избор на членови на делегациите и на делегатите во Собранијата на општествено-политичките заедници („Службен весник на СРМ“ бр. 41/81), претседателот на Собранието на Републичката СИЗ за вработување донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА СИЗ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

1. Се распишуваат избори за делегати во Собранието на Републичката СИЗ за вработување, кои ќе се одржат до 14. IV. 1986 година

2. Роковите за изборните дејствија ќе течат од денот на донесувањето на ова решение.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-132

3 февруари 1986 година
СкопјеПретседател,
Гојко Ефтоски, с. р.

69.

Врз основа на член 25 од Статутот на Републичката СИЗ за вработување — Скопје, претседателот на Собранието на Републичката СИЗ за вработување донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ ВО КОМИСИЈАТА ЗА САМОУПРАВНА КОНТРОЛА НА РЕПУБЛИЧКАТА СИЗ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ — СКОПЈЕ

1. Се распишуваат избори за избор на членови во Комисијата за самоуправни контрола на Републичката СИЗ за вработување — Скопје.

2. Изборите за избор на членовите на Комисијата за самоуправни контрола ќе се одржат до 14. IV. 1986 година, во делегатските единици утврдени со посебна одлука на Собранието на Републичката СИЗ за вработување — Скопје.

3. Роковите за изборните дејствија ќе течат од денот на донесувањето на ова решение.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-133

3 февруари 1986 година
СкопјеПретседател,
Гојко Ефтоски, с. р.Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ

Пред овој суд е покрената постапка за амортизација на чек од страна на Николовски Љупчо од Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 21/1-1 од Скопје, издадени од Љубљанска банка Основна банка — Скопје, и тоа од бр. 797321 до 797340, како и тековната сметка бр. 40100-620-21-840-8017-375/83.

Се моли секој оној кој што ги нашол чековите и кај кого се наоѓаат, како и тековната сметка, или кој знае нешто за нив да го известат Општинскиот суд Скопје — I Скопје во рок од 90 дена од објавувањето на огласот. Во спротивно, истите ќе бидат поништени.

Од Општинскиот суд Скопје — I Скопје, Р. бр. 290/85. (12)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд се води вонпроцесна постапка за утврдување на смрт на лицето Наумовска Бона, порано од с. Вратница, по предлог на предлагачот Петровски Крсто од Тетово.

Се повикува лицето Наумовска Бона од с. Вратница, како и секој друг кој што знае за нејзиниот живот, да се јави во рок од 15 дена по објавувањето на овој оглас во Општинскиот суд во Тетово. Во спротивно ќе се докаже нејзината смрт.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 111/86.

Пред овој суд се води вонпроцесна постапка за утврдување на смрт на лицето Тодоровски Костадин, порано од с. Беловиште, по предлог на предлагачот Наумовски Славко од Скопје.

Се повикува лицето Тодоровски Костадин, како и секој друг кој што знае за неговиот живот, да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 15 дена по објавувањето на огласот. Во спротивно ќе се докаже неговата смрт.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 112/86. Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за надоместок на штета по тужбата на тужителот Славко Марковски од с. Брвеница, против тужениот Стојадин Јакимовски од с. Брвеница. Вредност 4.500 динари.

Се повикува тужениот Стојадин Јакимовски од с. Брвеница, сега со непозната адреса во СР Германија, во рок од 30 дена да се јави пред овој суд да ја достави неговата адреса или постави свој полномошник. Во спротивно, по истекот на овој рок, на истиот ќе му биде поставен привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 16/86

СОДРЖИНА

31. Закон за сценско-уметничката дејност —	65
32. Одлука за разрешување и именување претседател, членови и нивни заменици на Републичката изборна комисија — — —	67
33. Одлука за разрешување на судија на Уставниот суд на Македонија — — —	68
34. Одлука за разрешување од должност републички советник во Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — —	68
35. Одлука за усвојување на Програмата за работа на Републичкиот општествен правобранител на самоуправањето за 1986 година — — — — —	68
36. Одлука за разрешување и избор на членови на Одборот за наградата „Едвард Кардел“ — — — — —	68
37. Одлука за разрешување и избор на членови и нивни заменици на Одборот за наградата „АВНОЈ“ — — — — —	69
38. Одлука за именување членови на Конкурсијата комисија за именување директор на Заводот за рехабилитација на деца и младици со оштетен вид „Димитар Влахов“ — Скопје — — — — —	69
39. Одлука за давање согласност на Одлуката за именување директор на Центарот за професионална рехабилитација на младици со оштетен слух „25 Мај“ — Скопје —	69

40. Одлука за разрешување и именување членови на Советот на Народната банка на Македонија — — — — —	69	сега Вода и за здружување на средствата на ЗСИЗ на културата на град Скопје за 1986 година — — — — —	75
41. Одлука за оогласност на Собранието на СРМ со Програмата за спроведување на задолжителните видови на здравствена заштита на населението во СР Македонија за периодот од 1986 до 1990 година — — — — —	70	59. Одлука за здружување на средства од доходот и од личните доходи на работниците за остварување и развој на културата и уметноста на подрачјето на општината Центар и за здружување на средствата на ЗСИЗ на културата на град Скопје за 1986 година — — — — —	75
42. Решение за распишување на избори во соборите на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	70	60. Одлука за утврдување висината на стапките на придонесите од личен доход на работниците за задоволување на потребите и интересите во областа на основното воспитание и образование од подрачјето на општината Гази Баба во 1986 година — — — — —	76
43. Одлука за помилување на осудени лица	70	61. Одлука за утврдување висината на стапките на придонесите од личен доход на работниците за задоволување на потребите и интересите во областа на основното воспитание и образование од подрачјето на општината Карпош во 1986 година — — — — —	76
44. Одлука за висината на надоместокот за вршење на прегледи заради утврдување способност за пловидба на чамците и пловните инсталации — — — — —	71	62. Одлука за утврдување висината на стапките на придонесите од личен доход на работниците за задоволување на потребите и интересите во областа на основното воспитание и образование од подрачјето на општината Кисела Вода во 1986 година — — — — —	76
45. Решение за разрешување од должноста советник на претседателот на Републичкиот комитет за меѓународни односи — — — — —	71	63. Одлука за утврдување висината на стапките на придонесите од личен доход на работниците за задоволување на потребите и интересите во областа на основното воспитание и образование од подрачјето на општината Центар во 1986 година — — — — —	77
46. Решение за разрешување од должноста републички советник во Извршниот совет на СР Македонија — — — — —	72	64. Одлука за утврдување висината на стапките на придонесите од личен доход на работниците за задоволување на потребите и интересите во областа на основното воспитание и образование од подрачјето на општината Чаир во 1986 година — — — — —	77
47. Решение за именување главен републички пазаришен инспектор — — — — —	72	65. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за утврдување висината на придонесот за електростопанство — — — — —	77
48. Решение за назначување помошник на претседателот на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство — — — — —	72	66. Одлука за изменување на Одлуката за воведување придонес од доходот и висината на стапката на придонесот на Републичката самоуправни интересна заедница за железнички сообраќај за финансирање на дел од трошоците на репродукцијата и за нормални услови на стопанисување во железничкиот сообраќај — — — — —	78
49. Решение за назначување советник на претседателот на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство — — — — —	72	67. Решение за распишување избори за делегати во Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за железнички сообраќај на СРМ — — — — —	78
50. Решение за разрешување од должноста помошник на претседателот на Републичкиот комитет за образование и наука и за именување претседател на Републичката комисија за физичка култура — — — — —	72	68. Решение за распишување на изборите за делегати во Собранието на Републичката СИЗ за вработување — — — — —	79
51. Решение за разрешување од должноста советник на претседателот на Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и градежништво — — — — —	72	69. Решение за распишување избори за избор на членови во Комисијата за самоуправни контрола на Републичката СИЗ за вработување — Скопје — — — — —	79
52. Решение за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Заводот за културно-просветен и наставен фонд — Скопје — — — — —	72		
Општи акти на самоуправните интересни заедници			
СКОПЈЕ			
54. Одлука за обезбедување средства од доходот и од личните доходи на работниците за остварување и развој на физичката култура на општините и градот и за здружување на средства во Републичката СИЗ на физичката култура за 1986 година — — — — —	73		
55. Одлука за здружување на средства од доходот и од личните доходи на работниците за остварување и развој на културата и уметноста на подрачјето на општината Карпош и за здружување на средства во ЗСИЗ на културата на град Скопје за 1986 година — — — — —	73		
56. Одлука за здружување на средства од доходот и од личните доходи на работниците за остварување и развој на културата и уметноста на подрачјето на општината Чаир и за здружување на средства во ЗСИЗ на културата на град Скопје за 1986 година — — — — —	74		
57. Одлука за здружување на средства од доходот и од личните доходи на работниците за остварување и развој на културата и уметноста на подрачјето на општината Гази Баба и за здружување средства во ЗСИЗ на културата на град Скопје за 1986 година — — — — —	74		
58. Одлука за здружување на средства од доходот и од личните доходи на работниците за остварување и развој на културата и уметноста на подрачјето на општината Ки-			
		СЛУЖБЕНА ОБЈАВА	
		Републичкиот завод за статистика го утврдува и објавува следниот податок:	
		Просечниот месечен чист личен доход по вработен, исплатен во стопанството на Републиката за 1985 година, изнесува 29.029 динари.	